

Врз основа на член 149 став (2) од Законот за игри на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ДОБИВКИ ВО ИГРАТА НА СРЕЌА
КОИ ПОЕДИНЕЧНО ГО НАДМИНУВААТ ИЗНОСОТ ОД 10.000 ДЕНАРИ И
ЗА НИВНИТЕ ДОБИТНИЦИ**

Важи од 13.09.2011 година

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во играта на среќа, кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници.

Член 2

Приредувачите на игрите на среќа евиденцијата од членот (1) на овој правилник ја водат во хартиена форма, на образец „Евиденција за остварени добивки над 10.000 денари и за нивните добитници“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Приредувачите на игрите на среќа евиденцијата од членот (1) на овој правилник ја водат на месечна основа и образецот од членот (2) на овој правилник го доставуваат до надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи веднаш по завршувањето на месецот за кој се води евиденцијата.

Член 4

Образецот од членот (2) на овој правилник ги содржи следните податоци:

- назив и седиште на приредувачот на играта на среќа;
- вид на играта на среќа;

- број и датум на лиценцата, односно број и датум на дозволата, за приредување на играта на среќа;
- назив, место и адреса на подружницата на приредувачот на играта на среќа;
- име, презиме и адреса на добитникот физичкото лице, односно назив и седиште на добитникот правно лице;
- единствен матичен број на граѓанинот за добитникот физичкото лице, односно единствен даночен број за добитникот правното лице;
- вид на остварената добивка која го надминува износот од 10.000 денари со означување дали добивката е парична или стоковна;
- поединечен износ на остварената добивка;
- износ на персоналниот данок на доход;
- износ на исплата на паричната добивка;
- ден и место на исплатата на паричната, односно предавањето на стоковата добивка и
- место за забелешка.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.20- 27352/4
07.09. 2011 година
Скопје

МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ
м-р Зоран Ставрески,